

Снежана Јованова - Митковска

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
<p>Конкретна активност</p> <p>Popeska, B., Jovanova – Mitkovska, S (2013) Draft battery of tests for evaluation of motor abilities at 6 years old children, <i>17th Symposium on Sport and Physical Education of Youth</i>, 20 – 21.09.2013, Ohrid: Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8894</p> <p>Popeska, B., Mitevski, O., Jovanovski, J., Jovanova–Mitkovska, S. (2013) Characteristics of motor tests for evaluation of speed used at 7 years old children, <i>5th International Scientific Conference of Modern Trends of Physical Education and Sport</i>, 08.11 – 09.11.2013, Sofia: Bulgaria. ISSN 1314-2275, pp. 475 – 484. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8903</p> <p>Јованова - Митковска, С., Попеска, Б. (2013). Наставникот и неговата компетентност за справување со асоцијалното однесување на децата и младите, „Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа“ Посветена на 70-годишнината на проф. д-р Лиляна Тодорова, <i>ЈУГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Неофит Рилски” ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА, Катедра Педагогика</i>, 22 ноември, Благоевград: Р. Бугарија http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8899</p> <p>Јованова-Митковска С. (2013). Предучилишното воспитание и образование - состојби и предизвици, <i>Прва меѓународна конференција „Социо – културните проблеми и современи предизвици“</i>, 18 – 19.10.2013, Тетово: Државен универзитет во Тетово, Филозофски факултет. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/89049</p> <p>Јованова-Митковска, С., Попеска, Б. (2013). Интеграциско-корелациска поврзаност на содржините од наставните предмети по физичко и здравствено образование и запознавање на околината во оделенска настава, <i>Прва меѓународна конференција „Социо – културните проблеми и современи предизвици“</i>, 18 – 19.10.2013, Тетово, Државен универзитет во Тетово, Филозофски факултет. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8895</p> <p>Јованова-Митковска, С. (2013). Курикулум, наставни содржини, можни промени, <i>Научни скуп „Савремене тенденции у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) факултетима“</i>, 06.12.2013 Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању.. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8905</p> <p>Јованова-Митковска, С., Попеска, Б., Смилков, Н., Цацков, К. (2013). Практичната настава и нејзината реализација на Факултетот за образовни науки во Република Македонија, <i>Научни скуп „Савремене тенденции у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) факултетима“</i>, 06.12.2013 Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8907</p>			<p align="center">2</p> <p align="center">2</p> <p align="center">2</p> <p align="center">2</p> <p align="center">2</p> <p align="center">2</p>
5.	Потпишан договор за домашна или меѓународна научна соработка на конкретен научен проект, еден договор на три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години		Поени
<p>Конкретна активност</p> <p>Јованова-Митковска, С. (2013). Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Упатство за изведување на практична настава на студенти - идни наставници, воспитувачи и педагози“ во</p>			<p align="center">3</p>

	детските установи и основните училишта во Штип и Струмица Јованова-Митковска, С. (2013) Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност“, организирани од БРО, Р. Македонија, средни училишта. http://www.bro.gov.mk/		3
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Јованова-Митковска, С. (2012) Метод на случај, Штип: <i>Воспитание</i> , списание за образовна теорија и практика, год. 8 бр. 12, стр. 7, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ https://e-lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/pedagoski_pedagoski%202013.pdf		1
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Јованова-Митковска, С., Цацков, К. (2013). Методика на наставата по природа и наставата по општество, Штип: Универзитет „Гоце Делчев“ http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=166 Јованова-Митковска, С. (2013). Методологија на педагошко истражување со статистика-скрипта, Штип: Универзитет „Гоце Делчев“. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=180 Јованова-Митковска, С. (2013). Методологија на педагошко истражување со статистика-практикум, Штип: Универзитет „Гоце Делчев“. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=181		
15.	Извршување на функција		Поени
	– продекан – 3 (три) поени		3
		Вкупно поени	27